

Репортажа

Во 1971 година емиратот Дубаи и уште 6 други емирати ги формирале Соединетите Арапски Емирати, во чиј главен град Дубаи живеат околу 1.241.000 жители. Од риболов и од лов на школки се преминало на производство на нафта, што резултирало со планови за развој на најголемото туристичко место на Земјата, каде се наоѓаат бројни градби кои се светски чуда. Тука е единствениот хотел во светот со 7 ѕвезди, направен во форма на рибарско едро, чиј влезен простор е повисок од Ајфеловата кула. Во невозможните градби се вбројуваат полуострови во форма на палма и острови кои ја формираат картата на светот. Еден ваков вештачки остров чини повеќе од 30 милиони долари.



ДУБАИ



ЦРНОТО ЗЛАТО ГО ПОЧНА НАЈАТРАКТИВНАТА ТУРИ

Дубаи е еден од најголемите емирати во Соединетите Арапски Емирати. Главен град на овој емират е Дубаи, во кој живеат околу 1.241.000 жители. Во светот е познат како една од најатраktivните туристички дестинации. Во минатото населението од овој град, како и во поголемиот дел од светот, живеело од риболов и од лов на школки. Состојбата драстично се промени-

ла со пронаоѓањето на нафтата, всушност целиот овој реон е многу богат со црно злато. Во 1971 година, Дубаи и уште 6 други емирати ги формирале Соединетите Арапски Емирати и оваа држава била на врвот на светските производители.

Знаејќи дека резервите на нафта нема да траат вечно, Рашид Бин Саед Ал Мактум, шеик на Дубаи, 1958-1990

година, имал идеја за тоа како Дубаи да го направи богат и по исцрпувањето на нафтените резерви. Почнал со детални планови за развој на најголемото светско туристичко место. Најголем дел од парите добиени од нафтата се вложувани во изградбата на овој град. Голем број Индијци и Пакистанци се дојдени во овој град како физички работници на огромните градилишта. Во



ТРАВЕЛ ХАУС



ЖИВОТОТ НА СТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА

периодот 1968-1975 година бројот на жителите се зголемил за четири пати. На почетокот градбите биле едноставни, но во 90-тите години на минатиот век почнува градењето на објекти кои би можеле да се наречат светски чуда. Едно од нив е хотелот "АЛАРАП", кој званично е најголемиот и највисокиот хотел во светот. Всушност, тој е и единствениот хотел во светот со 7 ѕвезди.

Направен е во форма на рибарско едро по желба на самиот шеик. Влезниот простор е најголем на светот и е повисок од Ајфеловата кула. Меѓутоа, по неговата изградба почнале да се градат уште поневозможни градби: полуострови во форма на палма и острови кои заедно ја прават картата на светот. Еден вештачки направен остров во тој архипелаг чини повеќе од 30 милиони

долари. Во целиот град има голем број луксузни трговски центри, а еден од нив е толку голем што во него дури е сместена и скијачка патека.

Денес Дубаи е град на престижот за голем број туристи од врвот на светската елита. Иако градот настанал од производството на нафта, таа сега учествува само со 4 проценти во вкупниот национален доход, кој изнесува повеќе од 45 милијарди долари.

